



АМСТЕРДАМ

Амстердам - градот на слободата и забавата, градот на уметноста и сликарството. Град кој може да се пофали со 1.600 културни настани во текот на годината и дури 40 музеи. Прошетајте со велосипед низ стариот дел на градот, дозволете си прошетка низ каналите на Амстердам, почувствувајте ја слободата на духот и едноставните и љубезни холанѓани. Посетети ги музеите на Ребрант и Ван Гог кои овде твореле.... Заминете си дома со едне луковица лале која некогаш била повредна од денес бесценетите уметнички дела на врвните холандски сликари.



Топ 10 места од интерес:

1. Куќата на Ана Франк
2. Музејот на Ван Гог
3. Рајкс Музејот
4. Улицата Спигел
5. Бегинхов со најстарата куќа во Амстердам
6. Црвениот Кварт
7. Пловење по каналите
8. Плоштадот Дам
9. Плоштадот Rembrandtplein
10. Плоштадот Leidseplein

Предлог програма:

1 ден Присигнување. Индивидуален трансфер до Хотел. Препорачуваме велосипетска тура или пешачка прошетка со посета на : Стариот дел на градот, Главниот плоштад Дам, кралската палата, музејот на Мадам Тисо, Новата Црква, плоштадот Рембрант и статуата на познатиот сликар , куќата на Ана Франк. Ноќевање.

2 ден Појадок. Препорачуваме ден на уметност , посета на музејскиот квартал со трите познати музеи, Градскиот Музеј, Музејот на Ван Гог и Рејксмузејот, најголемиот музеј во Холандија кој годишно го постуваат над 1.000 000 туристи, и кои содржи непорценлива збирка уметнички дела од “ Златното Добна Холандија. Ноќевање.

3 ден Појадок. Препорачуваме пловење по каналите на Амстердам кои ви даваат посебен поглед на градот и неговата автентична архитектура, посета на пловечкиот цветен пазар и одмор во една од познатите кафетерии кои Холанѓаните ги викаат Brown Coffe , велат морате да ги посетите , да се напиете едно кафе за да се почувствувате како вистински холанѓанец.

4 ден Индивидуален трансфер до Аеродром. Препорачуваме да бидете на аеродром 2 часа пред летот.

Цена: од 264 €

Во цената на пакетот е вклучено:

- Авионски превоз на релација: Скопје - Ајндховен - Скопје
- Аеродромски такси
- Хотелско сместување *** / 3 ВВ



Летови: петок и понеделник.

*цената зависи од моментално расположливите места на авио компанијата.

Во цената на пакетот не е вклучено:

- Трансфер: Аеродром - Хотел - Аеродром
- Препорачуваме - директна метро линија до центарот на градот (до Schiphol Plaza, возовите поминуваат на секои 10 мин, а карта во еден правец чини 3,6 €)
- Останати опции за превоз: Шатл Аеродром – Хотел – Аеродром 17, 5 € , повратен правец.
- Приватен трансфер со TAXI, од 50 € по возило, во еден правец.

HOTEL OMEGA ***

IBIS AMSTERDAM CITY WEST ***

IBIS AMSTERDAM AIRPORT ***



Цена: 275 €

Цена: 270 €

Цена: 264 €

Напомена:

-Оваа е само мал дел од широкиот спектар на хотели што можеме да ви ги понудиме, цените зависат од расположливоста на слободните места во хотелот во моментот на вршење на резервација...